

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 24

Год. LXI

Петок, 15 април 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
392. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтни деривати.....	2	404. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите.....	5
393. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина градежен технички камен-варовник на “ЕР-СЕ“-КОМЕРЦ“ ДОО Гостивар на локалитетот “Чачка“ с. Г. Бањица-Гостивар.	2	405. Правилник за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита	5
394. Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерални сировини мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани Општина Витолиште..	2	406. Правилник за изменување на Правилникот за стручна подготовка, стручна обука, испити, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи на метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба.....	6
395. Одлука за давање согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје во 2005 година.....	3	407. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	6
396. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план за 2005 година на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	3	408. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	6
397. Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2005 година.	3	409. Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер.....	6
398. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за сточарство - Скопје.....	4	Фонд за здравствено осигурување на Македонија	
399. Решение за разрешување од функцијата директор на Фондот за водите - Скопје	4	15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита.....	13
400. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	4	Агенција за вработување на РМ	
401. Решение за именување членови на Одборот за акредитација на високото образование.....	4	16. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица.....	14
402. Решение за именување вршител на должноста директор на Фондот за водите-Скопје.	4	Објава за трошоците на живот за месец март 2005 година во однос на месец февруари 2005 година.....	14
403. Решение за разрешување и именување член на Советот за развој и финансирање на високото образование.....	4	Огласен дел	1-112

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 392.

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 4 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На претпријатијата и други правни и физички лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 15 април до 15 октомври 2005 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1391/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

393.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН ТЕХ- НИЧКИ КАМЕН-ВАРОВНИК НА “ЕРСЕ-КОМЕРЦ” ДОО ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЧАЧКА” С. Г. БАЊИЦА-ГОСТИВАР

1. На “ЕРСЕ-КОМЕРЦ” ДОО Гостивар се дава концесија за експлоатација на минералната сировина градежен технички камен - варовник на локалитетот “Чачка” с. Г. Бањица со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.626.000,00	7.490.000,00
T-2	4.626.750,00	7.490.700,00
T-3	4.627.000,00	7.490.600,00
T-4	4.626.000,00	7.490.600,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,50 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП “Македонски шуми” треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено “ЕРСЕ-КОМЕРЦ” ДОО Гостивар, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП “Македонски шуми”.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1196/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

394.

Врз основа на член 8 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02) и член 93 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ-МЕРМЕР ОД ЛЕЖИ- ШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина-мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина Витолиште доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-3677/1 од 23.07.2002 година на д.п.т.у. “ЕВРО-ГРАНИТИ” експорт-импорт, Тајиб и Сабахудин ДОО с. Желино, Желино, од д.п.т.у. “ЕВРО-ГРАНИТИ” експорт-импорт, Тајиб и Сабахудин ДОО с. Желино, Желино на д.р.п.у. “ЕУРО-СИВЕЦ” експорт-импорт ДОО Скопје.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на д.р.п.у. “ЕУРО-СИВЕЦ” експорт-импорт ДОО Скопје под истите услови под кои и е доделена со Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 23-3677/1 од 23.07.2002 година на д.п.т.у. “ЕВРО-ГРАНИТИ” експорт-импорт, Тајиб и Сабахудин ДОО с. Желино, Желино, освен во однос критериумите и висината за определување на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Одлуката за определување на критериумите и висина на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03 и 51/03).

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1197/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

395.

Врз основа на член 12, став 1 од Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РАДИОДИФУЗНА МРЕЖА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ВО 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2005 година, бр. 02-235/8 од 16.03.2005 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-888/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

396.

Врз основа на член 15 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2005 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за работа и Финансискиот план за 2005 година на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија бр. 02-29/2-3 од 24.03. и 05.04.2005 година, донесени од оваа агенција.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1149/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

397.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за таксата за привремен престој (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 26/02 и 51/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2005 година, раздел 10001-Министерството за економија, ставки: 421, 425 и 426, предвидени се средства за изработка на Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2005 година, во износ од 10.000.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа програма ќе се користат за:

1. Членарина за светска туристичка организација 2005 година 1.700.000,00 ден.
2. Редовна годишна членарина со цел интензивирање на соработка со Светската туристичка организација во рамките на нејзините програмски активности. 4.100.000,00 ден.
3. Промотивни материјали Изработка на општ туристички водич, ЦД и друг промотивен материјал со цел претставување на туристичката понуда на Република Македонија во сите нејзини сегменти. 1.500.000,00 ден.
4. Учество на саеми и други манифестации Саеми и манифестации со цел остварување на девизен прилив од странски туристи со презентација на препознатлив туристички производ. 500.000,00 ден.
5. Соработка со странски туроператори и новинари Запознавање на 10 странски туроператори и новинари со туристичките потенцијали на Република Македонија 1.700.000,00 ден.
6. Кампања Кампања со цел подигање на влијанието на јавната свест за значењето на туризмот во севкупниот економски развој. 250.000,00 ден.
7. Семинари и обуки Два семинари (обуки) со цел обезбедување едуциран кадар кој ќе придонесе за подобрување на квалитетот на туристичките услуги во делот на туристичкиот менаџмент и маркетинг. 250.000,00 ден.
8. Организирање на бизнис форум Бизнис форум од регионален карактер со цел зголемување на соработката меѓу сите инволвирани страни во областа на туризмот. ВКУПНО: 10.000.000,00 ден.

Член 3

Реализацијата на уплатите наведени во член 2 точка 3 од оваа програма, се врши пред почетокот на саеми и манифестациите, а за саемски настапи во месец јануари уплатата се врши во претходната година.

Член 4

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

Член 5

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1202/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

398.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ
ЗА СТОЧАРСТВО - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Институт за сточарство - Скопје, бр. 0201-12 од 11 јануари 2005 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Боне Палашевски, научен советник, досегашен директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-83/4
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

399.

Врз основа на член 128 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ**

1. Мирко Иванов се разрешува од функцијата директор на Фондот за водите - Скопје, заклучно со 7 април 2005 година, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-1329/2
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

400.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица се именува Мирјана Панајотова, советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-1369/1
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

401.

Врз основа на член 25 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За членови на Одборот за акредитација на високото образование се именуваат:

- д-р Николче Ацевски, доцент на Техничкиот факултет во Битола,
- д-р Борче Давитковски, професор на Правниот факултет - Скопје,
- д-р Александар Димовски, професор на Фармацевтскиот факултет - Скопје,
- д-р Аднан Јашари, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово.

2. Со именувањето на новите членови на Одборот за акредитација на високото образование - Скопје на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-1223/2
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

402.

Врз основа на член 128 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Фондот за водите - Скопје се именува Снежана Мартулкова, дипл. градежен инженер, одговорен инженер во Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-1370/1
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

403.

Врз основа на член 84 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН
НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИРАЊЕ
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. М-р Фатмир Бесими се разрешува од должноста член на Советот за развој и финансирање на високото образование, поради заминување на друга функција.

2. За член на Советот за развој и финансирање на високото образование се именува д-р Љутви Иштрефи, професор на Државниот универзитет во Тетово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-1365/2
7 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

404.

Врз основа на член 3-д од Законот за буџети (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 96/04), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ

Член 1

Во Правилникот за класификација на расходите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/04 и 4/05), во поткатеоријата 48-Капитални расходи, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации, по потставката 489110, се додава нова потставка која гласи:

“489190 Капитални субвенции за други јавни нефинансиски претпријатија”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-8969/3
11 април 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

405.

Врз основа на член 89-и од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.

Член 2

Доделувањето на средства на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита се врши преку објавување на јавен конкурс во два дневни весници кои се достапни на целата територија на Република Македонија.

Член 3

Со пријавата на здружението на граѓани кое е запишано во регистарот за здруженија на граѓани од областа на социјална заштита при Министерството за труд и социјална политика, покрај наведените документи во јавниот конкурс, се приложуваат и податоци за:

1) Регистарски број и број на решение на здружението издадено од Министерството за труд и социјална политика;

2) Полн назив и адреса на останатите субјекти со јасно дефинирани активности во текот на реализацијата на проектот;

3) Детален опис на активностите со конкретен работен план за имплементација и период на реализација на проектот, со кои ќе се обезбеди реализација на предвидените цели, активности и услуги дефинирани во јавниот конкурс;

4) Детална финансиска структура на активностите во рамките на вкупните средства кои се предвидени за реализација на проектот;

5) Име, презиме и матичен број на лицата кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на проектот, како и нивната квалификациона структура и нивното професионално искуство;

6) Име, презиме и телефонски број на одговорното лице за реализација на проектот;

7) Информации за работното искуство во областа на социјалната заштита, согласно со барањата и потребите од јавниот конкурс.

Пријавата по јавниот конкурс се доставува во рокот утврден во јавниот конкурс.

Член 4

Комисијата за соработка со здруженија на граѓани ги разгледува само пријавите кои ги исполнуваат условите, согласно со Законот за социјална заштита и овој правилник.

Член 5

Пријавата од член 3 на овој правилник, се разгледува во присуство на сите членови на Комисијата.

Мислењето кое го изготвува Комисијата се потпишува од сите членови на Комисијата.

Член 6

Комисијата при разгледување на пријавите по јавниот конкурс за исполнување на условите за одреден вид на работа од социјалната заштита утврдени согласно со Законот за социјална заштита, врши бодирање и тоа за:

- соодветност на предлогот со барањата од јавниот конкурс од 1 до 10 бода;

- капацитетот на предлагачот, искуство во реализација на проекти од ист или сличен вид, соодветност на лицата кои ќе учествуваат во реализација на проектот по однос на образованието и работно искуство во областа на социјалната заштита, поставеност на систем на контрола на квалитетот и раководењето од 20 до 30 бода; и

- поврзаност на целите на проектот со предложените активности и резултати и јасно утврдени активности и предлогот на мерки за одржливост на проектот од 45 до 60 бода.

Член 7

Разгледувањето на пријавата, реализацијата на проектот и утврдувањето на фактичката состојба, Комисијата го врши врз основа на непосредно извршениот увид на здружението на граѓани, односно на субјектите кои се предложени за реализација на проектот.

Член 8

Договорот за меѓусебните права, обврски и одговорности за реализација на доделените средства кој се склучува помеѓу Министерството за труд и социјална политика и здружението на граѓани согласно со Законот за социјална заштита, особено содржи:

1) Краток опис на целта;

2) Времетраење и датум на влегување во сила на договорот;

3) Проект обврски на договорните страни;

4) Начин на редовни извештаи за реализација на проектот;

5) Осигурување и одговорност за направена штета;

6) Износот на средствата кои ќе се обезбеди од Министерството за труд и социјална политика;

- 7) Неповратни средства;
- 8) Трошоци кои нема да бидат покриени;
- 9) Начин на исплаќање на средствата;
- 10) Ревизија и мониторинг;
- 11) Раскинување; и
- 12) Завршни одредби.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2414/1
6 април 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 406.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНА ОБУКА, ИСПИТИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ РАБОТИ НА МЕТЕОРОЛОШКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Правилникот за стручна подготовка, стручна обука, испити, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи на метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба ("Сл. лист на СФРЈ" број 36/89 и 50/90) кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, членот 30 се менува и гласи:

"Полагањето на испитот, односно посебниот испит, кандидатот може да го повтори само уште еднаш и тоа во период не пократок од 3 месеци и не подолг од 12 месеци од датумот кога комисијата го оценила целокупниот испит."

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-1166
4 април 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазин, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 407.

Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/2004 - пречистен текст), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 13 април 2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисији и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 15/2005) се врши следната измена:

1. Драган Павлески од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Долнени. За член на Изборната комисија Долнени, се именува Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ.

Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешува од функцијата заменик член на Изборната комисија Долнени.

За заменик член на Изборната комисија Долнени, се именува Живко Гулески од ВМРО-ДПМНЕ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-433/1 Претседател
13 април 2005 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

408.

Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/2004 - пречистен текст), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 6 април 2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисији и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 15/2005) се врши следната измена:

1. Рамадан Ибраими од ДУИ, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Липково, по негово барање.

За член на Изборната комисија Липково, се именува Џемаил Адеми од ДУИ.

2. Живко Гулески од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешува од функцијата заменик член на Изборната комисија Долнени.

За заменик член на Изборната комисија Долнени, се именува Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ.

Славе Здравески од СДСМ, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Долнени.

За член на Изборната комисија Долнени, се именува Алил Џафероски од СДСМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-404/1 Претседател
6 април 2005 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

409.

Врз основа на член 68 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004), а во врска со член 67-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ" бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003 и 85/2003), Народна банка на Република Македонија во соработка со Министерство за финансии донесе

П Р А В И Л А ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРГУВАЊЕ И ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие Правила се утврдува начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер (Over The Counter-OTC Markets).

Член 2

Кратенките употребени во овие Правила го имаат следното значење:

НБРМ:	е Народна банка на Република Македонија
МИПС:	е Македонски интербанкарски платен систем на НБРМ
ЦДХВ:	е Централен депозитар на хартии од вредност

Поимите употребени во овие Правила го имаат следното значење:

Пазари преку шалтер:	се пазари на кои се склучуваат купопродажни трансакции со државни записи надвор од Берзата и Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност
Државен запис:	е краткорочна хартија од вредност што ја издава Република Македонија
Цена:	е куповна, односно продажна цена на државните записи изразена за 100 парични единици запис
Систем на вкрстување:	е електронски систем на НБРМ за вкрстување на пораки за пренос на сопственост на државни записи
Посебна сметка за порамнување:	е сметка на учесникот во МИПС која служи за порамнување на трансакции со државни записи склучени на пазари преку шалтер
Сметка на ЦДХВ во МИПС:	е сметка на која ЦДХВ привремено префрла парични средства од сметката на банката купувач/на купувачот со цел нивен конечен пренос на сметката на банката продавач/на продавачот
ISIN (International Securities Identification Number):	е меѓународен код за идентификација, што ЦДХВ им го доделува на хартиите од вредност издадени на финансиските пазари
Испорака насprotи плаќање - Delivery Versus Payment (DVP):	е принцип на порамнување кој обезбедува конечен пренос на сопственост на хартиите од вредност со истовремен пренос на парични средства
Работен ден:	е ден на кој се извршуваат плаќања преку МИПС

II ТРГУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР

Член 3

Под тргување со државни записи на пазари преку шалтер се подразбира купување и продажба на државни записи надвор од Берзата и Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, каде што купопродажбата на државните записи се договара билатерално, помеѓу купувачот и продавачот.

Член 4

Купувач, односно продавач на државни записи на пазарите преку шалтер е секое правно и физичко лице, резидент и нерезидент.

Член 5

Тргувањето со државни записи на пазарите преку шалтер се врши само со издадени државни записи.

Во работниот ден пред денот на достасување на државните записи, не се врши тргување со државни записи на пазарите преку шалтер.

Член 6

На пазарите преку шалтер, купувачот и продавачот се договараат за купопродажба на државни записи со непосреден контакт, преку телефон, електронска комуникација и други медиуми на комуникација.

При непосредно договарање, купувачот и продавачот склучуваат договор за купопродажба.

При телефонско договарање, купувачот и продавачот можат да го снимаат нивниот телефонски разговор, за што е потребно меѓусебно известување.

Потврдите за договорените трансакции по телефон, електронска комуникација и други медиуми на комуникација се разменуваат веднаш, но најдоцна до започнувањето на процесот на порамнување. Потврдите за договорените трансакции се разменуваат во писмена или електронска форма и имаат правна сила на договор за купопродажба.

Член 7

Кога купувачот и продавачот за првпат контактираат за купопродажба на државни записи, разменуваат податоци потребни за меѓусебна идентификација (лица за контакт, телефонски број, факс, адреса и др.).

За сите настанати промени од став 1 на овој член, потребно е меѓусебно известување.

Член 8

Купувачот и продавачот се договараат за сите суштински елементи на купопродажната трансакција:

- тип на трансакција;
- ISIN на државни записи;
- номинален износ;
- цена;
- датум на склучување;
- датум и време на порамнување;
- сметки на хартии од вредност во ЦДХВ;
- сметки во банки.

Елементите наведени во претходниот став од овој член се составен дел на потврдите и договорот за купопродажба од член 6 на овие Правила.

Член 9

Договорната страна која располага со јавни информации релевантни за формирање на цената на државните записи (остварени движења на цените, остварен обем на тргување, котации на цените на денот на тргување и други информации), е должна да ѝ ги стави на располагање на другата договорна страна при договарање на купопродажна трансакција.

Член 10

Минималниот износ на државни записи при договарање на купопродажна трансакција изнесува 10.000 денари. Секое зголемување над минималниот износ ќе се врши со додавање на заокружени износи од 10.000 денари.

Член 11

Цената на државните записи се договара со точност од четири децимали на 100 парични единици номинална вредност.

$$\text{Формула за цена: } C = 100 * \frac{1}{1 + \frac{ks * n}{36.000}}$$

C=цена

ks=годишна каматна стапка (во %)

n=достасување (број на денови)

III ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР

Член 12

Порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер е конечен пренос на сопственост на хартии од вредност во ЦДХВ при истовремен пренос на парични средства во МИПС, по принципот испорака наспроти плаќање.

Член 13

Учесници во порамнувањето на трансакциите со државни записи се банките и Народна банка на Република Македонија, во улога на банка-купувач, односно банка-продавач, кои доставуваат инструкции за порамнување на трансакции со државни записи во свое име и за своја сметка.

Во случај кога купувачот, односно продавачот не е банка, сите суштински елементи од купопродажната трансакција наведени во член 8 од овие Правила ги доставува до банката на пропишан образец. Банката од овој став се јавува во улога на банка на купувачот, односно банка на продавачот и доставува инструкции за порамнување на трансакции со државни записи во свое име, а за туѓа сметка.

Член 14

Системи преку кои се извршува порамнувањето на трансакциите со државни записи се:

- МИПС - обезбедува непречен тек на пораките за пренос на сопственост на државни записи и овозможува пренос на парични средства;
- Систем на вкрстување - обезбедува вкрстување на примените пораки преку МИПС за пренос на сопственост на државни записи;
- Систем на ЦДХВ - обезбедува пренос на сопственост на државни записи при истовремен пренос на парични средства.

Член 15

Порамнувањето на трансакции со државни записи на пазарите преку шалтер се врши само со издадени државни записи.

Во работниот ден пред денот на достасување на државните записи не се врши порамнување на трансакции со државни записи на пазарите преку шалтер.

Член 16

Порамнувањето на трансакциите со државни записи на пазарите преку шалтер може да се врши веднаш, но не подоцна од еден работен ден од денот на склучување на трансакцијата.

Член 17

Учесниците ги доставуваат инструкциите за порамнување во вид на стандардни електронски потпишани пораки за пренос на сопственост, односно за пренос на парични средства, согласно со правилата во Прилог 2 на овие Правила.

Учесниците ги доставуваат пораките од став 1 на овој член до МИПС и до Системот на вкрстување на денот на порамнување во периодот од 08:00 до 17:00 часот.

Член 18

За пренос на парични средства во врска со порамнување на трансакции со државни записи, учесниците отвораат посебна сметка за порамнување во МИПС.

За пренос на сопственост во врска со порамнување на трансакции со државни записи, учесниците треба да бидат регистрирани во ЦДХВ во согласност со неговите правила.

Член 19

Во периодот од 08:00 до 17:00 часот посебните сметки во МИПС може да ги задолжува само ЦДХВ и НБРМ.

Доколку по 17:00 часот има средства на оваа сметка, НБРМ по автоматизам ги враќа на редовната сметка на учесникот во МИПС.

ЦДХВ и НБРМ вршат задолжување на посебната сметка на учесникот, согласно со Овластувањето за автоматско задолжување на сметката дадено од страна на учесникот на Образец бр. 4 од Правила на МИПС.

Испраќање пораки за пренос на парични средства и сопственост на државни записи

Член 20

На денот на порамнување, учесниците испраќаат правилно пополнети пораки до МИПС и до Системот за вкрстување според шематскиот приказ во Прилог 1 и правилата во Прилог 2 на овие Правила.

При купување на државни записи, банката-купувач/на купувачот испраќа порака за пренос на парични средства од редовната сметка на посебната сметка за порамнување во МИПС, чекор (1) и порака за пренос на сопственост на државни записи до Системот за вкрстување, чекор (2а).

При продавање на државни записи, банката-продавач/на продавачот испраќа порака за пренос на сопственост на државни записи до Системот за вкрстување, чекор (2б).

Член 21

Учесниците можат да ги откажат пораките за пренос на сопственост на државни записи пред да настане нивно вкрстување и испраќање до ЦДХВ.

Учесниците можат да побараат враќање на паричните средства од посебната сметка на редовната сметка за порамнување во МИПС пред да настане вкрстување на пораките за пренос на сопственост на државни записи и нивно испраќање до ЦДХВ.

Вкрстување на пораки за пренос на сопственост на државни записи

Член 22

Системот на вкрстување врши контрола на елементите на пораките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) и известува за настанати грешки.

По извршената контрола, Системот на вкрстување ги споредува елементите на пораките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б), и доколку дојде до вкрстување на пораките, испраќа единствена порака за пренос на сопственост до ЦДХВ, чекор (3).

Контролата и споредувањето на елементите на пораките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) се врши согласно со правилата во Прилог 2 на овие Правила.

Член 23

Доколку не дојде до вкрстување на пораките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) до истекот на периодот утврден во став 2 на член 17 на овие Правила, пораките за пренос на сопственост се сметаат за неважечки.

Во случај на настанати грешки од став 1 на член 22 и неважечки пораки од став 1 на овој член, порамнувањето на трансакцијата останува нереализирано и без последици за НБРМ.

Порамнување

Член 24

По приемот на единствената порака за пренос на сопственост од Системот за вкрстување, ЦДХВ ја утврдува состојбата на сметката на државните записи на продавачот.

По извршеното утврдување, ЦДХВ ја проверува посебната сметка на банката-купувач/на купувачот во МИПС, на која се префрлени парични средства за купување на државните записи. Доколку, на посебната сметка на банката-купувач/на купувачот во МИПС има доволно парични средства за порамнување, ЦДХВ врши пренос на паричните средства од посебната сметка на банката-купувач/на купувачот во МИПС на сметката на ЦДХВ во МИПС, чекор (4).

ЦДХВ ги пренесува паричните средства од сметката на ЦДХВ во МИПС на редовната сметка на банката-продавач/на продавачот, чекор (5).

Истовремено, со пренесување на паричните средства, ЦДХВ врши пренос на сопственост на државните записи од сметката на продавачот на сметката на купувачот.

Член 25

Доколку условите за порамнување на трансакцијата од став 1 и 2 од член 24 не се исполнети, порамнувањето останува нереализирано и без последици за ЦДХВ.

Член 26

За исходот од порамнувањето ЦДХВ ја известува НБРМ, чекор (6).

НБРМ го доставува известувањето од ЦДХВ до учесниците преку Системот на вкрстување, без да ја контролира неговата содржина и формат, чекор (7).

Член 27

Прекинување на процесот на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер кај НБРМ и ЦДХВ може да настане поради:

- Прекин на електрично напојување;
- Нефункционарање на комуникациска опрема и сервери;
- Дејство на виша сила (vis major).

При настанување на кој било од горенаведените ризици, процесот на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер привремено се прекинува. За датумот и времето на продолжување на процесот на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер, НБРМ и/или ЦДХВ дополнително ги известуваат банките.

IV ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР

Член 28

Банките ја известуваат НБРМ за договорените трансакции во свое име и за своја сметка и за трансакциите кои ги порамнуваат во свое име, а за туѓа сметка, на пропишани обрасци, на дневна основа.

Член 29

НБРМ изготвува и објавува агрегирани податоци за сключените трансакции на пазарите преку шалтер.

V ПОТКОМИТЕТ ЗА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР

Член 30

За воспоставување и развивање на добра пазарна практика, НБРМ формира Поткомитет за пазарите преку шалтер во рамки на Пазарниот комитет формиран од Министерството за финансии.

Правата и одговорностите на Поткомитетот за пазарите преку шалтер се регулираат со Деловник за работа.

Поткомитетот за пазарите преку шалтер донесува Кодекс за добро однесување на пазарите преку шалтер.

VI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

За спроведување на овие Правила е одговорна НБРМ.

Во спроведувањето на овие Правила НБРМ ќе се консултира и ќе соработува со Поткомитетот за пазарите преку шалтер.

Член 32


Овие Правила влегуваат во сила осум дена од денот на објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 20-7060
12 април 2005 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

Прилог 1.

Шема на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер



Прилог 2.

Намена и формат на пораките MT 199 во Системот на вкрстување

1. Вовед

Системот на вкрстување, Учесниците и ЦДХВ во порамнувањето на трансакции со државни записи сключени на пазарите преку шалтер разменуваат инструкции во електронски облик со специјализирани пораки MT199.

Специјализираните пораки MT199 ја имаат истата презентација, намена, формат и содржина како и пораката MT199 - Порака во слободен формат, која е детално опишана во документот „Стандард за намената и форматот на пораките во МИПС“.

Во овој документ се опишани само инструкциите во пораките MT199 кои се праќаат од страна на Учесниците и ЦДХВ до Системот на вкрстување и инструкциите во пораките MT199 што ги испраќа Системот на вкрстување до Учесниците и ЦДХВ. Инструкциите кои се содржани во пораките MT199 Учесниците/ЦДХВ и Системот на вкрстување ги презентираат во поле :79: на пораката MT199.

Праќањето соодветна порака MT199 претставува издавање соодветна наредба на Системот на вкрстување да изврши некоја операција, согласно со намената и содржината на пораката.

Примањето на соодветната порака MT199 значи информирање на учесникот за некое дејствие на Системот на вкрстување и учесникот е должен да реагира согласно со намената и содржината на пораката.

Презентацијата, намената, форматот и содржината на сите останати пораки коишто учесниците ги праќаат и ги примаат согласно со операциите на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер, се детално опишани во документот „Стандард за намената и форматот на пораките во МИПС“.

За извршување на операциите на порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер, Системот на вкрстување го користи BIC кодот: NBRMMK2XDHV, ЦДХВ го користи BIC кодот: CDHVMK21DHV, а учесниците ги користат своите BIC кодови.

2. Генерални правила

2.1. Единствен клуч на порака MT199 во Системот за вкрстување

Пораките MT199 коишто се праќаат од страна на учесниците и ЦДХВ до Системот на вкрстување и пораките MT199 коишто се праќаат од Системот на вкрстување до учесниците и ЦДХВ, се идентификуваат со следната комбинација на полиња која се нарекува единствен клуч на порака MT199:

- BIC код на Учесник/ЦДХВ/Систем на вкрстување (дел од поле :79:) примач на пораката MT199 - 11 знаци;

- референца на трансакција (поле :20:) - 16 знаци;

- датум на порамнување - (дел од поле :79:) - 6 знаци.

Датумот на порамнување мора секогаш да е еднаков со тековниот работен ден во МИПС-от.

Ако се испрати порака MT199 во Системот на вкрстување со единствен клуч кој веќе е употребен во тековниот работен ден, тогаш истата пораката MT199 ќе биде одбиена од Системот на вкрстување и нема да биде предмет на понатамошна обработка.

2.2. Пополнување на поле :20: на пораките MT199 коишто ги генерира и ги праќа Системот на вкрстување

Податокот во Поле :20: на пораките MT199 кои Системот за вкрстување ги праќа до Учесниците и ЦДХВ секогаш се генерира во следниот формат:

Поле	Име на поле	Формат
20	Референца на трансакција	1!a15x

каде:

1!a - означува тип на генерирана порака, а

15x - означува реден број на генерирана порака.

Типот на генерирана порака MT199 може да биде:

S-означува дека порака MT199 содржи инструкции за порамнување или инструкции за известување за порамнување;

E- означува дека порака MT199 содржи инструкции за грешка;

2.3. Општи напомени

Поле :79: мора да го содржи следниот код /TEXTMESSAGE/ и BIC на Учесникот/ЦДХВ/Систем на вкрстување кому се праќа пораката MT199.

По внесувањето на секој елемент од инструкциите во пораката MT199 се внесува <CRLF>.

Вредноста на номинален износ е целобројна вредност и се прикажува без користење на знаци за делење цифри на групи. Вредноста на номинален износ мора да биде делива со 10.000.

Вредноста на поединечната цена се прикажува со точност од четири децимали.

Вредноста на вкупниот износ се прикажува со точност од 2 децимали применувајќи сметководствен стандард на заокружување.

Вредноста на број на државни записи е целобројна вредност и се прикажува без користење на знаци за делење цифри на групи.

Вредноста на бараниот износ по децималната записка може да биде „00“ или „50“.

Децималната записка за вредностите на поединечна цена, вкупен износ и баран износ е задолжителна и не смее да се користат други знаци за делење на групи цифри.

Датумот на порамнување се прикажува по ISO стандард: YYMMDD.

3. Порака MT199 за пренос на сопственост на државни записи (Учесник -> Систем на вкрстување)

3.1. Намена на порака за пренос на сопственост на државни записи

Оваа порака ја користат учесниците во порамнувањето на државни записи за доставување инструкции за порамнување на трансакции со државни записи во свое име и за своја сметка и во свое име, а за туѓа сметка (Учесник-банка-купувач/на купувачот во понатамошниот текст : Учесник-купувач и Учесник-банка-продавач/на продавачот во понатамошниот текст: Учесник-продавач).

3.2. Формат и елементи на инструкцијата за пренос на сопственост на државни записи

3.1.1. Учесник- купувач->Систем на вкрстување

Статус	Име на елемент	Формат ¹
3	Ознака на испраќач на инструкција	1!a
3	Сметка на купувач во ЦДХВ	10!n
3	ISIN код	12!c
3	Номинален износ	15d
3	Поединечна цена	15d
3	Вкупен износ	15d
3	Вид трансакција	1!a
3	BIC код на Учесник-продавач	4!a2!a2!c[3!c]
3	Сметка на продавач во ЦДХВ	10!n
3	Датум на порамнување	6!n
3	Сметка на купувачот во банка	15!n

3.1.2. Учесник-продавач->Систем на вкрстување

Статус	Име на елемент	Формат
3	Ознака на испраќач на инструкција	1!a
3	Сметка на продавач во ЦДХВ	10!n
3	ISIN код	12!c
3	Номинален износ	15d
3	Поединечна цена	15d
3	Вкупен износ	15d
3	Вид на трансакција	1!a
3	BIC код на Учесник-купувач	4!a2!a2!c[3!c]
3	Сметка на купувач во ЦДХВ	10!n
3	Датум на порамнување	6!n

3.2. Спецификација на елементите на инструкцијата за пренос на сопственост на државни записи

¹ Во дефинирањето на форматот на елементите се користат standardните simboli кои то се користат во „Standardot за namena i formatot na porakite vo MIPS”

3.2.1. Учесник-купувач -> Систем на вкрстување

ознака на испраќач на инструкција - содржи податок за праќачот на инструкцијата. Задолжителна вредност на овој елемент е К.

сметка на купувач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на купувачот во ЦДХВ.

ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недостасани државни записи.

номинален износ - содржи податок за номинален износ на државни записи;

поединечна цена - содржи податок за поединечна цена на државни записи;

вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на државни записи;

Овој податок се пресметува според следната формула:

$$\text{вкупен износ} = (\text{номинален износ} \times \text{поединечна цена}) / 100$$

вид трансакција - содржи податок за видот на трансакцијата. Задолжителна вредност на овој елемент е D.

BIC код на Учесник-продавач - содржи податок за BIC кодот на Учесникот-продавач;

сметка на продавач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на продавачот во ЦДХВ;

датум на порамнување - содржи податок за датум на порамнување. Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС системот.

сметка на купувач во банка - содржи податок за сметката на купувачот во банка за исплата на достасани државни записи;

3.2.2. Учесник-продавач->Систем на вкрстување

ознака на испраќач на инструкција - содржи податок за испраќачот на инструкцијата. Задолжителна вредност на овој елемент е Р.

сметка на продавач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на продавачот во ЦДХВ;

ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недостасани државни записи.

номинален износ - содржи податок за номинален износ на државни записи;

поединечна цена - содржи податок за поединечна цена на државни записи;

вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на државни записи;

Овој податок се пресметува според следната формула:

$$\text{вкупен износ} = (\text{номинален износ} \times \text{поединечна цена}) / 100$$

вид трансакција - содржи податок за видот на трансакцијата. Задолжителна вредност на овој податок е D;

BIC код на Учесник-купувач - содржи податок за BIC кодот на Учесникот Купувач.

сметка на купувач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на купувачот во ЦДХВ.

датум на порамнување - содржи податок за датум на порамнување. Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС системот.

3.3. Критериуми за вкрстување на пораките МТ199 за пренос на сопственост на државни записи

Системот на вкрстување извршува вкрстување на инструкциите за пренос на сопственост на државни записи пратени од Учесникот-купувач и Учесникот-продавач доколку постои совпаѓање на податоците презентирани во следниве елементи на инструкциите за пренос на сопственост на државни записи:

ISIN код
номинален износ
поединечна цена
вкупен износ
вид трансакција
BIC код на Учесник Купувач / BIC код на Учесник Продавач
сметка на купувач во ЦДХВ
сметка на продавач во ЦДХВ
датум на порамнување

4. Порака МТ199 за порамнување на државни записи (Систем на вкрстување -> ЦДХВ)

4.1. Намена на порака за порамнување на државни записи (Систем на вкрстување -> ЦДХВ)

Оваа порака ја користи Системот на вкрстување за праќање на инструкции за порамнување на државни записи до ЦДХВ.

4.2. Формат и елементи на инструкција за порамнување на државни записи (Систем на вкрстување -> ЦДХВ)

Статус	Име на елемент	Формат
3	ISIN код	12!c
3	Број на државни записи	15d
3	Поединечна цена	15d
3	Вкупен износ	15d
3	Сметка на купувач во ЦДХВ	10!n
3	Сметка на продавач во ЦДХВ	10!n
3	Код на Учесник-купувач во ЦДХВ	2!a
3	Код на Учесник-продавач во ЦДХВ	2!a
3	Вид трансакција	1!a
3	Датум на порамнување	6!n
3	Сметка на купувачот во банка	15!n

4.3. Спецификација на елементите на инструкцијата за порамнување на државни записи (Систем на вкрстување -> ЦДХВ)

ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недостасани државни записи.

број на државни записи - содржи податок за број на државни записи. Овој податок се пресметува според следната формула:

$$\text{број на државни записи} = \text{номинален износ} / 10.000$$

поединечна цена - содржи податок за поединечна цена на државни записи.

вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на државни записи. Овој податок се пресметува според следната формула:

$$\text{вкупен износ} = (\text{број на државни записи} \times \text{поединечна цена} \times 10.000) / 100$$

сметка на купувач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на купувачот во ЦДХВ.

сметка на продавач во ЦДХВ - содржи податок за сметката на хартии од вредност на продавачот во ЦДХВ.

код на Учесник-купувач во ЦДХВ - содржи податок за кодот на Учесникот-купувач регистриран во ЦДХВ.

код на Учесник-продавач во ЦДХВ - содржи податок за кодот на Учесникот-продавач регистриран во ЦДХВ.

Вид трансакција - содржи податок за видот на трансакцијата. Задолжителна вредност на овој податок е D.

датум на порамнување - содржи податок за датум на порамнување. Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС -от.

сметка на купувач во банка - содржи податок за сметката на купувачот во банка за исплата на достасани државни записи.

5. Порака МТ199 за известување на резултатот од порамнувањето на државни записи (ЦДХВ -> Систем на вкрстување -> Учесници)

5.1. Намена на порака за известување на резултатот од порамнувањето на државни записи (ЦДХВ -> Систем на вкрстување -> Учесници)

Оваа порака ја користат ЦДХВ и Системот на вкрстување за праќање на инструкции за известување на Системот на вкрстување/Учесниците за резултатот на порамнувањето на државни записи.

Системот на вкрстување не ја контролира валидноста на податоците содржани во елементите „резултат на порамнување“ и „детален опис на резултатот на порамнување“, туку само им ги праќа овие податоци на Учесниците во порамнувањето на државни записи.

5.2. Формат и елементи на инструкција за известување на резултатот од порамнувањето на државни записи (ЦДХВ -> Систем на вкрстување-> Учесници)

Статус	Име на елемент	Формат
3	Поврзана референца	16x
3	Датум на порамнување	6!n
3	Резултат на порамнување	4!a
3	Детален опис на резултат на порамнување	35x

5.3. Спецификација на елементи на инструкцијата за известување на резултатот од порамнувањето на државни записи

5.3.1. ЦДХВ -> Систем на вкрстување

поврзана референца - содржи податок за референца на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Системот за вкрстување до ЦДХВ.

датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување; Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС системот.

резултат на порамнување - содржи податок за резултатот од порамнувањето на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Системот на вкрстување до ЦДХВ. Овој елемент може да ги содржи само следните кодови и тоа:

код SETL - порамнувањето на државните записи е успешно завршено;

код REJT - порамнувањето на државните записи е неуспешно завршено;

детален опис на резултат од порамнување - содржи детален опис на резултатот од порамнувањето на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Системот за вкрстување до ЦДХВ. Во случај кога елементот „резултат од порамнување“ содржи код REJT елементот „детален опис на резултат од порамнување“ содржи детален опис на првоидентификувана грешка.

5.3.2. Систем на вкрстување -> Учесници

поврзана референца - содржи податок за референца на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) до Системот на вкрстување.

датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување; податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС -от.

резултат од порамнување - содржи податок за резултатот од порамнувањето на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) до Системот на вкрстување. Овој елемент може да ги содржи само следните кодови и тоа:

код SETL - порамнувањето на државните записи е успешно завршено.

код REJT - порамнувањето на државните записи е неуспешно завршено;

детален опис на резултат од порамнување - содржи детален опис на резултатот од порамнувањето на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) до Системот на вкрстување. Во случај кога елементот „резултат од порамнување“ содржи код REJT, елементот „детален опис на резултат од порамнување“ содржи детален опис на првоидентификувана грешка.

6. Порака МТ199 за грешка во инструкциите (Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ)

6.1. Намена на пораката МТ199 за грешка во инструкциите (Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ)

Оваа порака ја користи Системот на вкрстување за автоматско праќање грешка во инструкциите што ги праќаат Учесниците и ЦДХВ до Системот на вкрстување.

6.2. Формат и елементи на инструкција за грешка (Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ)

Статус	Име на елемент	Формат
3	Поврзана референца	16x
3	Датум на порамнување	6!n
3	Грешка во инструкција	4!a
3	Детален опис на грешка во инструкција	35x

6.3. Спецификација на елементи на инструкција за грешка (Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ)

поврзана референца - содржи податок за референца на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) испратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач или ЦДХВ) до Системот на вкрстување;

датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување;

Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС-от.

грешка во инструкција - содржи податок за грешка во елементите на инструкцијата содржани во оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач или ЦДХВ) до Системот на вкрстување. Овој елемент може да го содржи само следниот код и тоа:

код ERRC - грешка во елементите на инструкцијата.

детален опис на грешка во инструкција - содржи детален опис на грешка во елементите на инструкцијата содржани на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач или ЦДХВ) до Системот на вкрстување. Елементот „детален опис на грешка во инструкција“ содржи детален опис на првоидентификувана грешка.

7. Порака МТ199 Барања

(Учесници -> Систем на вкрстување)

7.1. Намена на пораката МТ199 Барања

(Учесници -> Систем на вкрстување)

Оваа порака ја користат Учесниците во Системот на вкрстување заради:

- барање за повлекување инструкција за пренос на сопственост на државни записи;
- барање за пренос на средства од посебна сметка на редовна сметка на Учесникот;

Барањата за повлекување инструкција за пренос на сопственост на државни записи се извршуваат само ако во моментот на приемот на барањето од Учесникот бараната инструкција (поврзана референца) не е вкрстена. Во спротивно, барањето се одбива и не е предмет на понатамошна обработка.

Барањата за пренос на средства од посебна сметка на редовна сметка на Учесникот се извршуваат само ако во моментот на приемот на барањата од Учесникот Системот на вкрстување нема пратено пораки МТ199 за порамнување на државни записи кон ЦДХВ кои се однесуваат на Учесникот-праќач на барањето. Во спротивно, барањата се одбиваат и не се предмет на понатамошна обработка.

Барањата во Системот на вкрстување се извршуваат промтно и не можат да бидат повлечени.

7.2. Формат и елементи на инструкција за барање

(Учесници -> Систем на вкрстување)

7.2.1. Формат и елементи на инструкција за барање за повлекување на инструкција за пренос на сопственост на државни записи

(Учесници -> Систем на вкрстување)

Статус	Име на елемент	Формат
3	Поврзана референца	16x
3	Датум на порамнување	6!n
3	Тип на барање	4!a

7.2.2. Формат и елементи на инструкција за барање пренос на расположливи средства од посебна на редовна сметка на Учесник (Учесници -> Систем на вкрстување)

Статус	Име на елемент	Формат
3	Датум на порамнување	6!n
3	Тип на барање	4!a
3	Баран износ	15d
3	Посебна сметка во МИПС	15!n
3	Редовна сметка во МИПС	15!n

7.3. Спецификација на елементи на инструкција за барање

(Учесници -> Систем на вкрстување)

7.3.1. Спецификација на елементи на инструкција за барање повлекување на инструкција за пренос на сопственост на државни записи (Учесници -> Систем на вкрстување)

поврзана референца - содржи податок за референца на оригиналната порака МТ199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) до Системот на вкрстување;

датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување; Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС -от.

тип на барање - содржи податок за типот на барањето. Овој елемент може да го содржи само следниот код и тоа:

код CANS - барање за повлекување инструкција.

7.3.2. Спецификација на елементи на инструкција за барање пренос на расположливи средства од посебна на редовна сметка на Учесник (Учесници -> Систем на вкрстување)

датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде тековниот работен ден во МИПС системот;

тип на барање - содржи податок за типот на барањето. Овој елемент може да го содржи само следниот код и тоа:

код RETN - барање за пренос на средства.

баран износ - содржи податок за бараниот износ на средства кои треба да се префрлат од посебна сметка на редовна сметка на Учесникот;

посебна сметка во МИПС - содржи податок за посебна сметка на Учесникот во МИПС;

редовна сметка во МИПС - содржи податок за редовна сметка на Учесникот во МИПС.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

15.

Врз основа на член 56, став 1, точка 3, а во врска со член 69, став 1 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24.03.2005 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка заштита („Службен весник на РМ“ бр. 80/2004) во член 9 се додава нов став 3 кој гласи:

„Износот на надоместокот од став 2 на овој член во преодниот период се намалува за износот на вкalkулираната плата и надоместоците за плата за секој асистент кој недостасува во стоматолошкиот тим.

Ставот 3 станува став 4.“

Член 2

После членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„На забните техничари кои основале приватна заботехничка лабораторија, во првите три месеци од почетокот на закупот им се обезбедува надоместокот во висина од 100% од исплатената плата односно, надоместокот на плата, остварени во последните три месеци пред престанокот на работниот однос.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Фонд за здравствено
осигурување на Македонија
Управен одбор
Претседател,
проф. д-р **Софија Тодорова**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

16.

Врз основа на член 14 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/01, 25/03 и 37/2004) и член 11 од Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 12.04.2005 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА

Член 1

Во членот 3 и членот 4 и во сите останати членови од Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица, зборовите: „Завод за вработување на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Агенција за вработување на Република Македонија“, а зборовите: „Биро за вработување“ се заменуваат со зборовите „Центар за вработување“.

Член 2

Во член 4, по ставот 1, се додава нов став, кој гласи:
„По посебни програми од член 16 на Правилникот барање за подготовка за вработување - обука може да поднесе и невработено лице, односно невработеното лице на обука да биде упатено од Агенцијата за вработување.“

Член 3

Во член 5, во став 1 и ставот 2 се бришат алинеите 6, и се додава нова алинеја 6 која гласи:

„Доказ за исплатени плати и придонеси на плата за последните три месеци“.

Член 4

Во член 6, ставот 5 се заменува со нов став, кој гласи: „Центарот за вработување ќе го одбие барањето за подготовка за вработување доколку работодавецот во две претходно извршени подготовки не ги исполнил преземените обврски согласно Правилникот“.

Член 5

Во член 9, став 1:

- во алинеја 9, точките и запирката се заменува со запирка, по која се додава текстот: „освен ако тоа не е предвидено со посебна програма од членот 16 на Правилникот“;

- во алинеја 10, бројот „90“ да се замени со „70“ и

- алинеја 12 се брише.

Член 6

Во член 14 запирката станува точка, а зборовите: „ако бројот на невработените лица изнесува 5“, се бришат.

Се брише и став 2 од истиот член.

Член 7

Член 16 се менува и гласи:

„Заради стекнување и дополнување на знаењата и вештините на невработените и други лица се организира обука со посебна програма за обука, што ја донесува Управниот одбор на Агенцијата за вработување.

Во програмата за обука на невработените и други лица се утврдуваат условите и начинот на организирањето и функционирањето на обуката“.

Член 8

Се брише член 18.

Член 9

Се брише член 23.

Член 10

Во член 34, став 1, по зборот „вработување“ се додаваат зборовите: „а за кои постои обврска за вработување во работен однос на неопределено време“.

Член 11

Овие измени и дополнувања се составен дел на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица („Сл. весник на РМ“ бр. 30/2001) и влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-347
12 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р **Јасмина Делчева Диздаревиќ**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Трошоците на живот за месец март 2005 година, во однос на месец февруари 2005 година, се пониски за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец март 2005 година, во однос на месец февруари 2005 година, работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ ИЗДАНИЈАТА:

Р.бр	Цена
1. Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004	
а) I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	900.00
б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	600.00
в) III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	700.00
г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	500.00
д) Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00
2. Закон за кривичната постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00
3. Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00
4. Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
5. Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
6. Кривичен законик од д-р Владо Камбовски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поими) плус Додаток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004 година	600.00

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет

CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

=====

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.